

## SONY ERICSSON K510i

Уште еден во низата популарни телефони на Sony Ericsson, овој пат моделот K510i. Компактен телефон опремен со 1.3 мегапикселна камера и стандарден сет апликации од овој производител. Од дизајнерски аспект, K510i не е спектакуларен производ, иако привлекува внимание со комбинацијата на црната боја и титанот. Комбинацијата на црните нумерички и сребрените функциски копчиња и џојстикот, придонесуваат за атрактивноста. K510i е опремен со стандарден Sony Ericsson софтвер и мени, што овозможува широк број можности, како мултимедијални, така и деловни, но и мрежни. Содржи подобрен прегледник на веб-страници Net-Front и News Reader, па така со овој телефон



можете да следите и News групи, а поддржува и стандарден push email. На располагање е и 1.3 мегапикселна камера за снимање фотографии и видеоzapиси, како и MP3 плеер. За жал, тешко ќе може да се користат овие можности, бидејќи има меморија од само 28 MB, без можност за проширување со картичка, што е далеку од доволното количество меморија за да го претвори овој уред во сериозен мултимедијален телефон.



## MICROSOFT СО НОВИ НАЧЕЛА ЗА VISTA

Microsoft објави низа необврзувачки начела, кои би требало да му помогнат по објавата на Vista, да ги избегне новите приговори за прекршување на законите на пазарот. Компанијата го прошири пакетот на обврски кои ѝ беа наметнати при решението на спорот од 2001 година, а кој се однесуваше на кршењето на начелата на пазарната конкуренција. Новата деловна политика ќе се базира на 12 начела, кои ќе им обезбедат можност за избор на потрошувачите и на производителите на компјутери. Во рамките на новите начела, на потрошувачите и на производителите ќе им биде овозможен избор на програми од други производители на софтвер. Имено, Microsoft на независните производители на софтвер ќе им ги даде потребните информации кои ќе овозможат развој на програми компатибилни со Windows.



Исто така, компанијата ќе го прилагоди својот софтвер за работа во рамките на платформите на другите производители.

## ИДНИНАТА Е ВО TOUCH-SCREEN ТЕХНОЛОГИЈАТА



Од Strategy Analytics предвидуваат дека по 2007 година сè повеќе мобилни телефони ќе имаат дисплеј чувствителен на допир. Ова би требало да кулминира пет години подоцна, кога во 2012 година дури 40 отсто од мобилните телефони би имале вградена

touch-screen технологија. Но, до тогаш, односно до крајот на 2007 година, процентот на телефони со екрани чувствителни на допир ќе остане под 2 отсто. Освен кај мобилните телефони, touch-screen технологијата ќе стане сè популарна и кај "паметните телефони", чиј број во иднина, исто така, би требало да се зголеми, а голем пораст се предвидува и на пазарот на комуникатори.



## SHARP 904SH

Овој апарат е наменет само за јапонскиот пазар. Неговиот екран има големина од 480x640 пиксели, што е за четири пати поголем од стандардните TFT екрани. Моделот поддржува GSM, и WCDMA технологија. Има 3,2 мегапикселна камера и 2x оптички зум. За љубителите на музиката има вградено стерео систем и слод за mini SD картичка. Причината поради која овој телефон спаѓа во групата необични телефони е тоа што никој друг освен сопственикот не може да



го користи. Го препознава својот газда по отпечатоците од рацете. Димензиите му се 50x104x28 мм, а тежи 151 грам.

Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**